

Досие на годишен план

За период 2022 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **ЈУНП Галичица**

I.1.2) Адреса: **Галичица бб**

I.1.3) Град и поштенски код: **Охрид 6000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Сања Рилкоска**, адреса на е-пошта: **sanja@galicica.org.mk** телефон/факс: **046261473/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Животна средина



ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Општи потрошни материјали за потребите на ЈУНПГ	15000000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари		
Канцелариски материјали и тонери	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари		
Набавка на електрична енергија	09000000-3	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јануари		
Гориво	09000000-3	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Набавка на алати и материјали	44000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Март		
Набавка на храна за европски елен	03000000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	Јули		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Агенциско туристичко угостителски услуги	55000000-0	Услуги	Посебни услуги	Јануари		
Ангажирање агенција за привремени вработувања	75000000-6	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Јануари		
Одржување на возила	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Консултантски услуги потребни за подготовка на Посебен план за заштита и одгледување на шумите	73000000-2	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Печатарски услуги	79000000-4	Услуги	Ограничена постапка	Март		
Услуги за обезбедување на објекти	79000000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	Март		
Фиксна телефонија и интернет за период од две години	64000000-6	Услуги	Набавки од мала вредност	Октомври		
Услуги за осигурување	66000000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	Ноември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Не се пронајдени соодветни записи						

Датум на првична објава на ЕСЈН **10.01.2022**

Датум на објава на верзија **10.01.2022 14:35**